

ЗБ. ТР. ДНУ - ПРИЛЕП, 21
AN. PAP. ASA - PRILEP, 21

Стр. 1 – , Прилеп, 2005
Page 1 – , Prilep, 2005

ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ – ПРИЛЕП
ASSOCIATION OF SCIENCE AND ART – PRILEP

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ДНУ
ANNALS OF PAPERS ASA

УДК

001

7



ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ДНУ ANNALS OF PAPERS ASA

**ТОМ 21 ГОДИШТЕ
2005
ПРИЛЕП
PRILEP**

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ДНУ - ПРИЛЕП
ANNALS OF PAPERS ASA - PRILEP

ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ - ПРИЛЕП
ASSOCIATION OF SCIENCE AND ART - PRILEP

Излегува: Една годишно

Главен и одговорен уредник

Editor in chief

Проф. д-р Коста Сотироски

Редакциски одбор:

Editorial board:

1. Проф. д-р Коста Сотироски
2. Д-р Јосиф Мицковски
3. Д-р Трајко Мицески
4. Проф. Александар Ивановски - Глоговичанец
5. Проф. Билјана Трчкоска

Лектура

Lecturer:

Мирјана Стојкоска

Коректура

Proofreader:

Мирјана Стојкоска

Христа Талимџиоска

Превод на резимеата на наглиски јазик од авторите

Превод на резимеата на француски јазик

Translated in to French

Проф. Билјана Трчкоска

Компјутерска обработка и графичка подготовка

Печатница „11 Октомври“ АД - Прилеп

За издавачот:

Д-р Дукадин Камшикоски

Зборник на трудови на ДНУ - Прилеп, бр. 21, стр. 1 - , 2005

Печати: Печатница „11 Октомври“ АД - Прилеп

Тираж: 300 примероци

Copied printed - 300

Адреса на Редакцијата на списанието:

ДНУ - 7500 Прилеп, „Горче Петров“ 54, П. фах 172

РАЗВОЈНИТЕ НАСОКИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТУТУН ВО Р. МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ГЛОБАЛНИТЕ СВЕТСКИ ДВИЖЕЊА

Д-р Трајко МИЦЕСКИ

В О В Е Д

Идниот развој на производството на тутун и целокупниот комплекс на активности поврзани со него, мора да се заснова врз преферираните стандарди на ЕУ и тековите на современите светски достигнувања во таа област.

Преферираните стандарди на идниот развој, упатуваат кон сè поголемо внимание на самото производство, како на неговата квантитативна лимитираност, така и на неговата квалитативна достојност, заштитата на животната средина, социјалната сигурност, економската ефективност, здравиот начин на растење и развибање на растенијата, исполнувањето на барањата на големиот број невладини организацији и Светската здравствена организација и слично.

Јасно прокламираната квантитативна лимитираност, е изразена преку намалување на гарантираните прагови по сорти на тутун, на досегашните членки на ЕУ-производители на тутун, почнувајќи од 1999 год., од 348.508 тони сиров тутун во лист, сукцесивно се намалува за во 2004 година да достигне лимитираност од 334.064 тони, или процентуално намалување над 4 % во периодот од 1999 до 2004 год., што не е случај со ориенталските тутуни каде нема намалување. Во овој поглед треба да се има предвид дека ЕУ

на новопримените членки-производители на тутун им доделува одредени гарантирани прагови.

Целта на овој труд е да се истакнат позначајните аспекти на состојбите и развојната политика на производството на тутун во ЕУ и глобалните светски текови, а со тоа и во сопствената земја, и истовремено, во идниот период, да се иницираат активностите за насочување на производството на тутун.

ИЗВОР НА ПОДАТОЦИ И МЕТОД НА РАБОТА

При изработката на овој труд користени се податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија, податоци објавени во списанијата: *Tobacco journal, international* и *Year book, statistics-adresses-brands, & Tobacco, World Markets and Trade*, и *COUNCIL REGULATION fixing the premius and guarantee thresholds for leaf tobacco by variety group and Member state*, како и користење на поширока литература.

Во обработката на податоците се користени: аналитичкиот, математичко-статистичкиот и компаративниот метод.

ТРЕНДОВИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТУТУН ВО СВЕТОТ

Тутунот е една од земјоделските и индустриските култури која се произведува во 128 земји, со просечно светско годишно производство од 6,9 милиони тони¹, во периодот од 1998 до 2000 година, а додека во периодот од 2000 до 2004, просечното светско годишно производство изнесува 5,7 милиони тони², што значи намалување за 17 %.

Движењето на производството на тутун во светот, во позначајни водечки земји, во последните 5 години ќе го прикажеме во Табела 1 и Графикон 1.

¹ Commission of the European Communities, Brussels, 22.7.2003, RAW TOBACCO, <http://www.europa.eu.int>

² PREPARED BY USDA/FAS/COTS, <http://www.tobacco.com>; <http://www.tobaccojournal.com>; <http://www.fao.org>

Табела 1. Светско производство на тутун

Table 1. World Tobacco Producion

(Metric Tons Dry Weight, Calendar Years)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 ^e | 2004 ^f | просек average |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Свет-Вкупно World Total | 6.097.244 | 5.551.535 | 5.722.948 | 5.371.428 | 5.734.717 | 5.695.574 |
| Кина China; Peoples Republic of | 2.295.000 | 1.997.183 | 2.079.950 | 1.918.450 | 2.013.735 | 2.060.864 |
| Индјија India | 599.400 | 530.000 | 592.000 | 595.000 | 598.000 | 582.880 |
| Бразил Brazil | 493.100 | 442.345 | 551.250 | 515.720 | 757.075 | 551.898 |
| САД United States | 408.200 | 404.559 | 358.363 | 339.241 | 357.612 | 373.595 |
| Индонезија Indonesia | 157.052 | 146.100 | 144.700 | 135.000 | 135.000 | 143.570 |
| Малави Malawi | 89.550 | 37.408 | 124.301 | 121.021 | 138.000 | 102.056 |


PREPARED BY USDA/FAS/COTS

e - Estimate (преметано)

f - Forecast (предвидено)

Графикон 1. Светско производство на тутун

Figure 1. World Tobacco Producion



Европската унија (Е-15), со своето просечно годишно производство на тутун од 334.400 тони во периодот од 2000 до 2004 година, се вбројува во поголемите производители на тутун, заземајќи го петтото место во светот.


Динамиката на движење на производството на тутун на ЕУ (Е-15), согласно гарантирани прагови за откуп, во последните пет години ќе ја прикажеме во Табела 2 и Графикон 2.

Табела 2. Производство на тутун кај ЕУ (Е-15)
Table 2. Tobacco production by European Union (E-15)

| | 2000 | 2001 | 2002 ^a | 2003 ^a | 2004 ^a | просек average |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Европска унија (Е-15) - Вкупно European Union (E-15) Total | 335.491 | 327.587 | 340.738 | 334.064 | 334.064 | 334.390 |

g - guarantee thresholds

Графикон 2. Производство на тутун кај ЕУ (Е-15)
Figure 2. Raw tobacco production by European Union (E-15)



Заради ограничување на понудата на тутунот, а со тоа и насочување на производството на тутун на оние сорти тутун кои го потврдиле својот пласман преку нивната побарувачка, како и заради поголема контрола на пазарот на тутун, ЕУ има утврдено квоти по одделни сорти тутун, кои се премираат и за кои се гарантира откупот по определено ниво. Тоа се гледа од наредните табели, за реколтите од 2002 до 2004 година.

Табела 3. Гарантирани прагови за реколтата 2002 година (во тони)

Table 3. Guarantee thresholds for the 2002 harvest (tonnes)

| Држава - членка на ЕУ Member State | I Светла Вардни ја Flue-cured | II Светлинт утуни Берлеј Light air cured | III Тутунни сушени на сенка Dark air cured | IV Тутунни сушени на огни Fire cured | V Тутунни сушени на сонце Sun cured | Други Other | | | Вкупно Total |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| | Ситнолисни Small-leaf | Ориенталски oriental | тутунни varieties | | | | | | |
| | VI Basmas | VII Katerini | VIII Kaba Koulak | | | | | | |
| Италија Italy | 49.002 | 49.436 | 16.256 | 6.255 | 9.157 | | 498 | | 130.604 |
| Грција Greece | 35.781 | 12.276 | | | 7.192 | 27.114 | 24.014 | 16.696 | 123.073 |
| Шпанија Spain | 29.472 | 5.748 | 6.622 | 30 | | | | | 41.872 |
| Португалија Portugal | 4.981 | 1.066 | | | | | | | 6.047 |
| Франција France | 10.650 | 9.602 | 5.359 | | | | | | 25.611 |
| Германија Germany | 4.800 | 2.683 | 3.868 | | | | | | 11.351 |
| Белгија Белгиум | 0 | 154 | 1.455 | | | | | | 1.609 |
| Австрија Аустрија | 30 | 442 | 99 | | | | | | 571 |
| Вкупно Total | 134.716 | 81.407 | 33.659 | 6.285 | 16.349 | 27.114 | 24.512 | 16.696 | 340.738 |

Извор: COUNCIL REGULATION fixing the premius and guarantee thresholds for leaf tobacco by variety group and Member state for the 2002, 2003 and 2004 harvests and amending Regulation (EEC) No 2075/92, Brussels, 21.11.2001 COM (2001) 684 final 2001/0276 (CNS).

Табела 4. Гарантирани прагови за реколтата 2003 и 2004 година (во тони)

Table 4. Guarantee thresholds for the 2003 and 2004 harvest (tonnes)

| Држава - членка на ЕУ Member State | I Светла Вардни ја Flue-cured | II Светлинт утуни Берлеј Light air cured | III Тутунни сушени на сенка Dark air cured | IV Тутунни сушени на огни Fire cured | V Тутунни сушени на сонце Sun cured | Други Other | | | Вкупно Total |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|
| | Ситнолисни Small-leaf | Ориенталски oriental | тутунни varieties | | | | | | |
| | VI Basmas | VII Katerini | VIII Kaba Koulak | | | | | | |
| Италија Italy | 48.263 | 47.689 | 15.682 | 6.255 | 8.833 | | 498 | | 127.220 |
| Грција Greece | 35.542 | 11.842 | | | 6.938 | 27.114 | 24.014 | 16.696 | 121.846 |
| Шпанија Spain | 29.028 | 5.545 | 6.388 | 30 | | | | | 40.991 |
| Португалија Portugal | 4.634 | 1.074 | | | | | | | 5.708 |
| Франција France | 10.490 | 9.262 | 5.170 | | | | | | 24.922 |
| Германија Germany | 4.728 | 2.588 | 3.731 | | | | | | 11.047 |
| Белгија Белгиум | | 149 | 1.404 | | | | | | 1.553 |
| Австрија Аустрија | 29 | 426 | 96 | | | | | | 551 |
| Вкупно Total | 132.686 | 78.529 | 32.471 | 6.285 | 15.771 | 27.114 | 24.512 | 16.696 | 334.064 |

Извор: COUNCIL REGULATION fixing the premius and guarantee thresholds for leaf tobacco by variety group and Member state for the 2002, 2003 and 2004 harvests and amending Regulation (EEC) No 2075/92, Brussels, 21.11.2001 COM (2001) 684 final 2001/0276 (CNS).

Надминувањето на однапредутврдените квоти, немаат третман на поддршка и произведените количини над утврдените квоти не може да се реализираат по гарантираните цени.

Исто така, ЕУ води сметка и за земјите-производители на тутун, кои ѝ се придржуваат, па за нив, согласно извештајот на Комисијата на ЕУ, задолжена за оваа проблематика, во 2002 година, им се доделени вкупно 52.353 тони-гарантирани прагови, од кои на Полска 37.933 тони, на Унгарија 12.355 тони, на Словачка 1.715 тони и на Кипар 350 тони.

Во своите анализи за производството на тутун на ЕУ, не изостануваат ни земјите кандидати-членки на ЕУ, Бугарија, Романија и Турција.

Бидејќи бројноста на тутунските сорти кои се во производство во ЕУ (Е-15), е голема (околу 34), истите се класифицирани во 8 групи.

За секоја група на сорти се одредува поединечна премија. Премиите се движат од 2,146 до 4,129 евра/кг. Исто така, се доделуваат и дополнителни премии од 0,41 до 0,88 евра/кг за некои тутунски сорти во некои земји-членки (што се гледа од наредните табели).

Табела 5. Премии на тутунот во лист за бербите 2002,2003 и 2004 година
(во тони)

Table 5. Premiums for leaf tobacco from the 2003 and 2004 harvest (tonnes)

| Премии Premiums | I | II | III | IV | V | Други Other | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Светла верзија Flue- cured | Светли тутуни Берлеј Light air cured | Тутуни сушени во сенка Dark air cured | Тутуни сушени на оган Fire cured | Тутуни сушени на сонце Sun cured | Ситнолисни Small-leaf | Ориенталски oriental | тутунни varieties |
| EUR/kg | 2,98062 | 2,38423 | 2,38423 | 2,621199 | 2,14581 | 4,12957 | 3,50395 | 2,50377 |

Извор: COUNCIL REGULATION fixing the premiums and guarantee thresholds for leaf tobacco by variety group and Member state for the 2002, 2003 and 2004 harvests and amending Regulation (EEC) No 2075/92, Brussels, 21.11.2001 COM (2001) 684 final 2001/0276 (CNS).

Табела 6. Дополнителни износи
Table 6. Supplementary amounts

| Разновидности Varieties | Евро/кг EUR/kg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Бедчер Геудертајмер, Перг, Корсо Badischer Geudertheimer, Perg, Korso | 0,5509 |
| Бедчер Берлеј Е и неговите хибриди Badishcher Berley E and its hybrids | 0,8822 |
| Виргин Д и неговите хибриди, вирџинија и неговите хибриди Virgin D and its hybrids, Virginia and its hybrids | 0,5039 |
| Парагвај и неговите хибриди, Драгон вистински и неговите хибриди, Филипин, Пеит, Грамонт, Семоис, Апелтер Paraguay and its hybrids, Dragon vert and its hybrids, Philippin, Peit Grammont (Flobecq), Semois, Appelter | 0,4112 |

Извор: COUNCIL REGULATION fixing the premius and guarantee thresholds for leaf tobacco by variety group and Member state for the 2002, 2003 and 2004 harvests and amending Regulation (EEC) No 2075/92, Brussels, 21.11.2001 COM (2001) 684 final 2001/0276 (CNS).

Премијата во просек изнеува 2.9 евра/кг, односно 2.900 евра/т, што одговара на 7.800 евра/ха.

Висината на премијата се намалува сукцесивно за 0,5 % годишно (берба 1993 год.), 1 % (берби 1994-1998 година), 2 % (берби 1999-2002 година) и 3 % (берба 2003 год.), чии средства се насочуваат во Фондот за тутун, од каде пак се користат за одредена специфична помош на одредени групи производители, што претставува еден вид помош (додаток) за финансирање на нивните активности заради подобрување на квалитетот, заптитата на околината и стратегискиот менаџмент.

Во овој контекст на елаборирање, ќе ги истакнеме и трендовите на производството на тутун во Р. Македонија во периодот од 2000 до 2004 година, преку Табелата 7 и Графиконот 3.

Табела 7. Производство на тутун во Р. Македонија
Table 7. Tobacco production in R. Macedonia

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 ^e | 2004 ^f | просек average |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Вкупно производство Total production | 22.175 | 23.217 | 22.911 | 15.370 | 17.000 | 20.135 |

Извор: Статистички годишник на Република Македонија 2003, e = пресметано,
f = предвидено

Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia 2003, e - Estimate, f - Forecast

Графикон 3. Производство на тутун во Р. Македонија

Figure 3. Tobacco production in R. Macedonia



Заради појасно согледување на трендовите на фактички останатото годишно производство на тутун на светско ниво, Европска унија и на Р. Македонија, во изминатите дванаесет години (1990-2001 година), ќе искористиме табеларни и графички прикази (Табела 8, Графикони 4, 5 и 6).

Табела 8. Производство на тутун во светот, ЕУ (Е-15) и Р. Македонија


Table 8. Tobacco production in World, EU (E-15) & R.Macedonia

| Години Years | Свет-Вкупно World Total | ЕУ (Е-15)-Вкупно EU (E-15) Total | Р. Македонија R. Macedonia |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1990 | 7.760.000 | 413.562 | 16.452 |
| 1991 | 7.607.000 | 430.011 | 25.195 |
| 1992 | 8.340.000 | 408.103 | 26.502 |
| 1993 | 8.306.000 | 342.427 | 24.002 |
| 1994 | 6.392.000 | 328.786 | 18.862 |
| 1995 | 6.355.000 | 333.187 | 15.683 |
| 1996 | 7.175.000 | 337.020 | 15.412 |
| 1997 | 7.975.000 | 335.076 | 25.308 |
| 1998 | 5.849.000 | 348.021 | 32.746 |
| 1999 | 5.924.000 | 334.191 | 29.368 |
| 2000 | 6.097.244 | 335.491 | 22.175 |
| 2001 | 5.551.535 | 327.587 | 23.217 |

Извор: „Tobacco journal, international 5/97 и Year book, statistics-adresses-brands, p. 140. & Tobacco: World Markets and Trade, december, 2001, Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia 2003.


Графикон 4. Светско производство на тутун

Figure 4. World Tobacco Production



Графикон 5. Производство на тутун кај ЕУ (Е-15)

Figure 5. Tobacco Production by EU (E-15)



Графикон 6. Производство на тутун во Р. Македонија

Figure 6. Tobacco Production in R. Macedonia



Целта на графичкото прикажување е да се забележат осцилациите на трендовите на производството на тутун. Јасно се гледа дека најголеми осцилации се забележуваат во Р. Македонија, а најмали во ЕУ (Е-15), каде се забележуваат рамномерни трендови со благо намалување на производството на тутун од година во година. Рамномерниот развој во ЕУ (Е-15) се должи на организираниот

пристап на производството на тутун и правилниот менаџмент во таа област. Поради ограниченоста на просторот на трудовите, ќе останеме без натамошен коментар.

УЛОГАТА НА ФОНДОТ ЗА ТУТУН ВО ЕУ ЗА СТРАТЕШКИОТ РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТУТУН

Имајќи го предвид стратешкиот развој на тутунот, без занемарување на економските, социјалните и еколошките консеквенции, ЕУ овозможи формирање на Фонд за тутун.

Овој фонд до 2002 година се користеше за финансирање на агрислужбите истражувања на тутунски сорти и производни методи, како и за развивање на широка информативна активност за подигнување на јавната свест во врска со штетните ефекти од пушењето.

Од 2003 година, улогата на Фонд за тутун се прошири и претрпи некои измени, како на пример проширување на истражувачките агрономски и агроекономски активности и кон развивање на производство на други култури или стопански активности кои генерираат економски ефекти и социјални подобности. Тоа значи дека во реоните каде се произведува тутун се препорачува да се развијат специфични иницијативи, кои ќе им овозможат тутунопроизводителите да се префрлат од тутунот на други култури и стопански активности, кои ќе овозможат вработување и остварување на соодветен приход.

Во овој поглед, Комисијата на ЕУ препорачува да се зголеми одвојувањето за финансирање на Фондот за тутун на 3 %, со цел да се зајакнат буџетските средства достапни за финансирање на информативните мерки околу штетните ефекти од користењето на тутунот и иницијативите за пренасочување на производството. Всушност, пренасочувањето на производството е нов приоритет и може да се имплементира во национални рамки, како дел од специфичните мерки за пренасока и може да се синергизира со buy-back програмата за квоти. Така, за бербата 2004 година, ако се оцени дека е неопходно поголемо одвојување за Фондот, тогаш тоа би мо-

жело да се зголеми и до 5 %, врз база на извештај и предлог од Комисијата.

Собраниите средства, Фондот за тутун, ги насочува за финансирање на дејства во следните области:

- зголемување на јавната свест за штетните ефекти од сите начини на употреба на тутунот, преку информирање и едукација на населението;

- преземање на специфични мерки за помагање на тутунопроизводителите за пренасочување кон производство на други култури и стопански активности кои креираат вработување и иницираат претприемачки активности на тутунопроизводителите;

- развивање на поголема контрола со цел да се овозможи производство на квалитетни и прифатени сорти тутун, посебно отпорни на болести и штетници и кои по начинот на производство ќе бидат еколошко подобни, со помали штетни влијанија врз здравјето на луѓето и прифатени од пушачите.

Комисијата во ЕУ, задолжена за оваа проблематика, истовремено работи врз содржината на активностите за најефикасно делување на Фонд за тутун, како и на варијантите за негово трансформирање во друг вид тело или орган, доколку има оправданост за поголема негова ефикасност и ефективност.

АКТИВНОСТИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТУТУН СОГЛАСНО ИНТЕНЦИЈИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Согласно глобалната светска политика и политиката на ЕУ за тутунот, со кои сме опфатени и ние како производители на тутун, нашите активности во натамошниот период треба да ги насочиме кон:

1. подобрување на производството на тутун во поглед на подигнување на квалитетот на многу повисоко ниво;
2. интегрирање на економските и еколошките цели, со што би се овозможило, од една страна зголемување на приходот, а од друга страна зачувување на животната средина;

3. користење на придобивките на техничко-технолошиот развој, поголемо користење на средствата и механизацијата кои во голема мера го заменуваат физички вложениот труд и го намалуваат времето, производствените операции и процеси;
4. гарантирање на сигурност во пласманот на производството на тутун, согласно критериумите за квалитет, барани од купувачите;
5. обезбедување на стабилни приходи и стандардни услови за живеење на фармерите преку осовременување на производството на тутун;
6. преземање на претприемнички активности за проширување на основната дејност и развивање на можности за создавање на алтернативни (комбинирани) приходи, преку проширување на производството на тутун и со други дополнителни производи или услуги;
7. внимателно пласирање на информации за зголемување на јавната свест за штетните ефекти од сите начини на употреба на тутунот, преку организирање на научни и стручни дебати;
8. развивање на свеста за улогата и значењето на менаџментот како наука, која овозможува надоградување на менаџерите-лидерите со знаења за правилно водење на луѓето и управување со целокупните процеси на производството на тутун;
9. имплементирање на системите за управување со квалитетот и системите за управување со животната средина во тутунски-те организациски субјекти;
10. создавање можности за поголема вработеност, особено преку развивање на фармерско производство и други видови мали претпријатија.

ЗАКЛУЧОК

Општ е заклучокот дека тутунот како земјоделско и индустриско растение, бара посебни истражувачки активности, за концептирање на неговиот стратешки развој.

Во тој поглед се препорачува да се земат предвид природните, економските, социјалните и еколошките аспекти и консеквенции, а истовремено да се развијат мултидисциплинарни истражувања за

поттикнување на претприемничките активности засновани на специфични идеи кои на тутунопроизводителите ќе им овозможат да ја прошират својата активност во производство и на други култури или други стопански производни или услужни активности, преку постепено намалување на неквалитетното производство на тутун.

Кај тутунопроизводителите треба да се побуди интерес за развивање поголема контрола на производството на тутун, со цел да се овозможи производство на квалитетни и прифатени сорти тутун, посебно отпорни на болести и штетници и кои по начинот на производство ќе бидат еколошки подобни, а со својот квалитет повеќе прифатени од пушачите и со помали штетни влијанија врз здравјето на лубето.

DEVELOPMENT TRENDS IN PRODUCTION OF TOBACCO IN THE REPUBLIK OF MACEDONIA IN REFERENCE TO THE EUROPEAN UNION AND GLOBAL WORLD MOVMENT

T. MICESKI

A B S T R A C T

Creation of tobacco production development and the total complex of activities related to it must be based on standards preferred by the EU and modern world achievements in that field.

The preferred standards of future development pay increasing attention to the production itself, covering a variety of aspects, such as quantitative limitation, qualitative suitability, environment protection, social security, economic effectiveness, healthy growth and development of plants, fulfillment of the requirements of non-government organizations and WHO, etc.

Qualitative limitation is expressed thorough decreasing of guarantee thresholds by tobacco varieties in member states of EU. Starting from 1999, 348.508 tons of leaf tobacco were successively limited to 334.064 tons in 2004, which is a reduction of 4%. Guarantee thresholds are also determined by the EU for its new tobacco producing member states.

The aim of this paper is to emphasize some more important aspects of development policy of tobacco production in EU and in our country, and in the same time to initiate activities and targets for tobacco production in future.

ЛИТЕРАТУРА

1. Commission of the european communities, COUNCIL REGULATION fixing the premius and guarante thresholds for leaf tobacco by variety group and Member state for the 2002, 2003 and 2004 harvests and amending Regulation (EEC) No 2075/92, Brussels, 21.11.2001 COM (2001) 684 final 2001/0276 (CNS).
2. Македонска академија на науките и уметностите, Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија, Скопје, 1997 година.
3. Маркуарт д-р Рој: „Современи пристапи во менадментот-менаџмент во агробизнисот“, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје 1994.
4. Мицески д-р Трајче: „Некои аспекти на развојната стратегија на тутунското стопанство“, 18-ти Симпозиум за тутун, Охрид, 1997 година.
5. Мурадзалиев д-р Александар: „Нов период кон предметот економика на аграрот“, „Астра Арт“ Скопје, 1999 година.
6. Попоски д-р Љупчо: „Состојби и перспективи на ориенталските тутуни на пазарот“, „Метафора“ Прилеп 2001 година.
7. Статистички годишници на Република Македонија, Statistical Yearbooks of the Republic of Macedonia.
8. Стратегијата за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството во Македонија, Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Скопје, јануари 1996 година.
9. Tobacco Briefing,"International Tobacco Growers Association", East Grinstead, West Sussex RH 18 5FA, England , August 1994.